

Рамка на јавни политики

Како до вистински интегрирано образование во Република Македонија ?

Мр-Башким Бакиу

Марија Димитровска

Адмир Брава

Институт за истржување на политики и добро владеење -Скопје

Скопје, Март 2016



**Institute for Policy Research
and Good Governance**
www.iprg.org.mk

5. Влијание

6. Повеќе промена: како да се осигураме дека предложените јавни политики функционираат?



**Institute for Policy Research
and Good Governance**
www.iprg.org.mk

7. Оценка и учење: Како изгледа успехот? Како можеме да ги искористиме лекциите кои сме ги научиле?

().

;